

СОУ Гимназија „Добри Даскалов“
Кавадарци

**„Зависноста на младите од
социјалните мрежи“**

11.11.2022 година
Кавадарци

Една од сериозните дилеми денеска е тоа, дали интернетот и социјалните мрежи претставуваат позитивна или негативна современа придобивка за човекот.

Секогаш кога се размислува на ова тема настанува конфузија на емоции, можеби „да“, но можеби „не“.

Во секој случај, дефинирањето не е едноставно и бара обемен и сериозен опсег на анализирање на состојбите денес.



- Онаа што е важно да се напомене е тоа дека, брзиот технолошки развој на општествата, особено во делот на информатичкото опшество, кој воедно го зајакнува постоењето на виртуелниот свет, со право доведува до реална можност луѓето да можат преку користењето на интернетот и социјалните мрежи да ги искажуваат своите ставови на јавен начин за одредени состојби во поодделни општествени сегменти.
- Токму тој брз информатички развој на виртуелниот свет остава сериозен простор за ширење говор на омраза и дискриминација на одредени групи и поединци кои се дел од интернет - заедницата.



- Социјалниот живот на младите е префрлен на социјалните мрежи и се одвива онлајн. Тие многу повеќе се присутни на мрежите отколку што одржуваат жив контакт, и се помалку вешти во социјалната комуникација.
- Зависноста од социјалните мрежи кај адолесцентите доведува до зголемена депресивност, анксиозност, создавање негативна слика за себе, зголемена телесната тежина, но и осаменост.



Прашање е, колку младите се свесни за влијанието на содржините од социјалните мрежи врз нивното општо здравје, ментално здравје, со оглед на тоа дека понекогаш се добива впечаток дека живееме во паралелни светови – едниот оној реалниот, а другиот на фејсбук, инстаграм, твитер, тик ток...



- Интернетот и друштените мрежи предизвикаа низа промени во сите области во општествено - социјалниот живот.
- Се измени начинот на размислување, информирање, комуницирање.
- Брзината на комуникацијата предизвика промени во темпото на животот, начинот на однесување, севкупниот начин на живеење.
Притоа, друштените мрежи, со популарниот Facebook како предводник, создадоа т.н. глобален интернет јазик со кој комуницираат и можат да се разберат младите од целиот свет.




- Зависноста на младите луѓе на популарните социјални мрежи е злото на модерното општество. Треба да се направат многу напори за надминување на овој проблем.
- Ако вашиот живот понекогаш личи на позната анегдота: „Отидов на Интернет пет минути – а, помина час и половина“, тогаш е време да преземете акција.



Ви благодариме на вниманието!

Изработиле:

- ❑ Јован Калешков III-2 клас
- ❑ Рајна Карова III-2 клас
- ❑ Менче Ристова III-2 клас



Ментори:

Стефанија Костадинова – стручен соработник, социолог
Јасминка Ризова – стручен соработник, педагог